

20151925312

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08-5127/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14 и 154/15), во членот 17-а став (3) зборот „формирана“ се заменува со зборот „составена“.

Во ставот (5) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот (7) по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

Член 2

Во членот 17-б пред зборот „Стручните“ се додава бројот „(1)“, а по зборот „ревизија“ се додаваат зборовите: „за што главниот државен ревизор определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува решение.“

Член 3

Во членот 17-ж ставот (1) се брише.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).

Член 4

Во членот 17-з став (2) се менува и гласи:

„Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Државниот завод за ревизија и Јавниот радиодифузен сервис.“

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува решение.

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Државниот завод за ревизија најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.

Член 5

Во членот 17-с став (7) по зборот „сесија“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на стручниот испит во траење од три години, за што Државниот завод за ревизија донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Член 6

Во членот 17-с став (4) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членовите 14 и 15 од овој закон, за што доставува извештај до Државниот завод за ревизија.

Ставот (5) се менува и гласи:

На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Државниот завод за ревизија донесува решение.“

Член 7

Во членот 39-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.“

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените претставници од членот 17-з став (5) од овој закон ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 17-с ставови (2), (3) и (4) од овој закон.“

Член 8

По членот 39-б се додаваат три нови члена 39-в, 39-г и 39-д, кои гласат:

„Член 39-в

Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казни одговорното лице од членот 17-б став (1) од овој закон кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

Член 39-г

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 17-с ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

Член 39-д

Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на Комисијата за ревизија од членот 17-с став (3) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до Државниот завод за ревизија.“

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.